

Државната комисија за жалби по јавни набавки, врз основа на член 130 од Законот за јавните набавки, одлучувајќи по жалбата на жалителот „ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ“ Скопје, изјавена во однос на пропуштањето на договорниот орган соодветно да одговори на навремените прашање или барања за појаснување или измени на тендерската документација по огласот за јавна набавка со поедноставена отворена постапка бр.18012/2021 за набавка на дезинфекција, дератизација и дезинсекција на договорниот орган Државен Студентски дом Скопје-Скопје, врз основа на член 160 став (1) точка 2 и став (2), (3), (4) и (5), а во врска со член 155 став 2 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019 и „Службен весник на Република С. Македонија бр. 87/2021), на 50-та Седница одржана на ден 17.11.2021 година донесе:

РЕШЕНИЕ

1. Жалбата на жалителот – „ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ“ Скопје, изјавена во однос на пропуштањето на договорниот орган соодветно да одговори на навремените прашање или барања за појаснување или измени на тендерската документација по огласот за јавна набавка со поедноставена отворена постапка бр.18012/2021 за набавка на дезинфекција, дератизација и дезинсекција на договорниот орган Државен Студентски дом Скопје-Скопје, **СЕ ОТФРЛА ПОРАДИ НЕУРЕДНОСТ.**

2. Решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки **е конечно по извршената достава.**

Образложение

Договорниот орган Државен Студентски дом Скопје-Скопје спровел набавка со поедноставена отворена постапка бр.18012/2021 за набавка на дезинфекција, дератизација и дезинсекција и извршил отварање на понудите.

Незадоволен од пропуштањето на договорниот орган соодветно да одговори на навремените прашање или барања за појаснување или измени на тендерската документација, жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки изјави економскиот оператор „ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ“ Скопје.

Постапувајќи по изјавената жалба, Државната комисија за жалби по јавни набавки изврши увид во досието на постапката на Електронскиот систем

за јавни набавки и врз основа на член 160 став (1) точка 2 и став (2), (3), (4) и (5), а во врска со член 155 став (2) од Законот за јавните набавки најде:

Жалбата е дозволена и изјавена од овластен подносител.

Жалбата е неуредна.

Државната комисија за жалби по јавни набавки, разгледувајќи ја жалбата, утврди дека истата е неуредна.

Државната комисија за жалби по јавни набавки, разгледувајќи ја жалбата, утврди дека жалителот не постапил согласно со член 155 став (2) од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.24/2019), односно не доставил доказ за уплата на административна такса и поради тоа не постапуваше по истата.

Имено, економскиот оператор не постапил согласно член 165 став 1 од Законот за јавните набавки кој утврдува дека: „(1) Во постапката пред Државната комисија, подносителот на жалбата, покрај административната такса, плаќа и надоместок за водење на постапката во зависност од висината на понудата, и тоа: - до 10.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 50 евра во денарска противвредност, - од 10.000 до 70.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 100 евра во денарска противвредност, - од 70.000 до 130.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 150 евра во денарска противвредност или - над 130.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 200 евра во денарска противвредност.”

Понатаму, согласно член 160 став (1) точка 2 од Законот за јавните набавки: „(1) Државната комисија во жалбената постапка може да: 2. ја отфрли жалбата поради ненадлежност, недозволеност, неуредност, ненавременост, непостоење правен интерес и поради тоа што е изјавена од неовластено лице.”

Член 155 став (2) од Законот за јавните набавки пак утврдува: „(2) Подносителот на жалбата е должен да приложи и доказ за уплата на надоместок за водење на постапката.”

Од причини што подносителот на жалбата не постапил според погоре наведените одредби од Законот за јавните набавки, односно не извршил уплата на надоместок за водење на постапката и не доставил доказ за извршената уплата, Државната комисија донесе Решение како во диспозитивот.

Предвид на изложеното се донесе Решение како во диспозитивот.

Упатство за правно средство: Согласно член 170 од Законот за јавните набавки и член 20 од Законот за управните спорови, против ова решение незадоволната странка може да поднесе тужба до Управниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр.09-1113/4

17.11.2021 год.

С к о п ј е

**ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Кирил Каранфилов**

Доставено до:

- Архива,
- „ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ“ Скопје
- Државен Студентски дом Скопје-Скопје